

LG-KE820

LG претстави уште еден новитет - супертенок телефон од премиум класата LG-KE820.

Телефонот се карактеризира со висококвалитетен дизајн и дебелина од 9,9 mm. Во мобилниот апарат ги има сите функции кои му се потребни на современиот човек: 2 мегапикселна камера со автофокус и можност за снимање на видео (3gp), аудио плеер кој ги чита сите современи формати (MP3, AAC+, AAC++, AAC+++), FM-радио, Bluetooth, слот за картичка,

EDGE (class 10), 64-битна полифонија и голем висококвалитетен дисплеј (4,5cm) со 262.000 бои. LG KE820 ќе се продава по цена од 490 долари.



SONY ERICSSON Z558

Моделот Z558 се разликува од базниот модел Sony Ericsson Z550 по сензорниот дисплеј и ја поддржува функцијата препознавање ракописи, која е многу популарна во Кина. Меѓу апаратите со сензорен дисплеј ова е првиот модел врз база на Symbian.

Опремен е со 1,3 мегапикселна камера, 18MB вградена меморија и слот Memory Stick Micro (до 1GB), главен 1,9 инчен TFT-дисплеј со резолуција од 220x176 пиксели (262K бои), помошен STN-дисплеј со резолуција 128x36 пиксели, FM-радио,

Bluetooth, USB 2,0 и др. Овој модел ќе почне да се продава во октомври.



NOKIA 5200/5300

Двата модела поседуваат течнокристален TFT екран со резолуција од 160x120 пиксели,

1,3мегапикселна камера и Bluetooth.

Кај моделот 5300, Bluetooth поддржува A2DP (стерео звук). Се знае и дека моделите ќе ја поддржуваат и EDGE технологијата. Nokia 5200/5300 ќе се продаваат во три бои, а сè уште не се знае кога ќе почне нивната продажба.



МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН ЗА СТАРЦИ

Поради многуте дополнителни функции како, на пример, MP3 и видеоплеер, фотоапарат, GPS-навигатор, можност за пристап на Интернет и др., денес повеќето мобилни телефони не се користат само за разговор. Но, на повеќето стари луѓе овие работи не им се потребни. Компанијата "Great-Call" произведе телефон со неколку копчиња и минимален број функции. Првото копче има функција да поврзува со операторот, второто е за бирање броеви и последното копче служи за повикување брза помош.

